



## ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Име на продукт		ОРОЧЕН ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ ИНДЕКСИРАН ВО ЕВРА					
Информации за продуктот	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доколку во времетраењето на орочувањето на овој продукт, курсот на еврото според средниот курс на НБРМ се зголеми за повеќе од 5% како последица на девалвација објавена од страна на НБРМ, штедилницата ќе изврши прилагодување на главницата на депозитот.</li> </ul>						
Целна група на клиент	<ul style="list-style-type: none"> <li>Физички лица</li> </ul>						
Валута на депозит	<ul style="list-style-type: none"> <li>МКД</li> </ul>						
Минимален износ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.000,00 денари</li> </ul>						
Намена на депозитот	<ul style="list-style-type: none"> <li>Краткорочно или долгорочно штедење</li> </ul>						
Рок на орочување	Износ	До 600.000 ден.			Над 600.000 ден.		
Каматни стапки	Месеци	Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка	Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка
	6	0,75%	0,75%	0,00%	1,00%	0,75%	0,25%
	12	1,50%	1,50%	0,00%	1,75%	1,50%	0,25%
	18				2,00%		
	24				2,25%		
Пресметка и плаќање на камата	<ul style="list-style-type: none"> <li>Каматната стапка е на годишна основа</li> <li>Пресметка на камата по конформна метода</li> <li>Пресметувањето на каматата се врши месечно</li> <li>Променлива каматна стапка согласно актите на штедилницата</li> <li>Со месечно подигнување на камата и можност за трансфер на истата на трансакциска сметка на депонентот</li> <li>Со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување</li> </ul>						
Отворање и затворање на штедна книшка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Штедна книшка може да отвори секое деловно способно физичко лице и тоа: во свое име, во име на малолетно лице за кое е законски застапник</li> <li>Отворањето на штедната книшка е бесплатно и може да се направи во секоја експозитура на штедилницата со лично присуство (важи за деловно способни физички лица) и валиден документ за идентификација</li> <li>Штедна книшка може да се затвори во секоја експозитура на штедилницата на барање на депонентот, со лично присуство и со валиден документ за идентификација</li> </ul>						
Уплата, исплата и располагање со средства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнителни вложувања се вршат на посебна подпартија на благајните на штедилницата или со трансфер на трансакциска сметка на штедилницата</li> <li>Подпартијата има статус на посебен депозит со посебен договор за штедење</li> <li>Лица кои можат да вршат уплата на средства без ограничување на благајните на штедилницата се:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Носител на сметка, и</li> <li>Законски застапник на сметка</li> <li>Лица кои можат да вршат уплата на средства без ограничување на трансакциската сметка на штедилницата се:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Носител на сметка,</li> <li>Законски застапник на сметка, и</li> <li>Ополномоштено лице на сметка</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Со орочените средства депонентот не може да располага пред истекот на договорениот рок</li> <li>Штедилницата веднаш и на прв повик на депонентот ќе му исплати износ до 50.000 ден. и тоа без претходна најава. За поголем износ, како и за подигнување на средствата од друга благајна, а не таму каде што ги уплатил, депонентот треба да изврши претходна најава и тоа најмалку 24 часа пред подигнување на средствата</li> <li>Орочениот депозит може да се раскине пред договорениот рок по барање на депонентот, при што се пресметува 10% од каматата по видување на денот на ликвидација за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување кај орочениот депозит со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување</li> <li>Кај орочениот депозит со месечно подигнување на камата, доколку депонентот бара предвремено разорочување на депозитот, разликата помеѓу исплатената камата и 10% од каматата по видување на денот на ликвидацијата за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување, ќе се одземе од главницата на депозитот</li> <li>За располагање со депозитот во експозитура на штедилницата потребно е депонентот да приложи:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Штедна книшка</li> <li>Валиден документ за идентификација</li> </ul> </li> </ul>						
Останати одредби	<ul style="list-style-type: none"> <li>За вложените средства депонентот и штедилницата склучуваат Договор за орочен депозит</li> <li>Со склучување на Договор за орочен депозит, депонентот ѝ дава овластување на штедилницата да ги подмири сите останати достасани, а неподмирени обврски кои депонентот ги има кон штедилницата, од средствата на депозитот, по истекот на рокот на неговото орочување</li> <li>Ако депонентот во рок од 7 дена по истекот на рокот за орочување не го подигне орочениот депозит со каматата, се смета дека депозитот е повторно орочен (автоматско орочување), согласно актуелните услови за штедење донесени од штедилницата</li> <li>За вложените средства штедилницата издава штедна книшка, преку која се евидентираат и следат промените на депозитот</li> <li>Во случај на изгубена, оштетена или целосно пополнета штедна книшка, депонентот писмено пријавува во експозитура на штедилницата, со цел веднаш да се изврши замена со нова</li> <li>Вкупните депозити на депонентите во штедилницата се осигурени во Фондот за осигурување на депозити АД Скопје. Фондот ги обесштетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главнината на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечност на решението</li> <li>Податоците поврзани со депозитот и личните податоци на депонентот претставуваат банкарска (деловна) тајна и притоа штедилницата се обврзува дека истите нема да ги открива на други лица, освен ако со закон или подзаконски пропис е поинаку предвидено, со што депонентот изречно се согласува</li> <li>Штедилница Можности не прибира девизни депозити на своите уплатно-исплатни места</li> </ul>						

\* За дополнителни информации обратете се во експозитурите на штедилницата